

СТАРОЗАВЕТНИОТ ПРОРОК Св ВЕЛИКОМАЧЕНИЧКА МАРИНА МАЧЕНИЧКА ПАРАСКЕВА



На 2 август
Светата Црква
го слави

големиот Свети пророк Илија, небоземниот граѓанин, наречениот "огнен човек" со душа и тело, со пламен карактер, удостоениот Боговидец и чудотворец, големиот ревнител на верата Божја и на Живиот и Вечен Бог, изобличувач на беззаконитите цареви.

Една рака на Света Марина се наоѓа во Света Гора, во манастирот "Ватопед". Во Албанија, на планината Ланга, над Охридското Езеро, се наоѓа манастир посветен на оваа Великомаченица.

На 8 август се слави убавата и мудра Христова невеста, Света Преподобна маченица Параскева, која Се родила во Рим. Се замонашила и била обвинета заради проповедта на Христовата вера.

Пишува:
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

На втори август Светата Црква го слави големиот Свети пророк Илија, небоземниот граѓанин, наречениот "огнен човек" со душа и тело, со пламен карактер, удостоениот Боговидец и чудотворец, големиот ревнител на верата Божја и на Живиот и Вечен Бог, изобличувач на беззаконитите цареви. Наречениот "ангел во тело, столб на пророците, втор претеча на Христовото доаѓање, Илија славен", кој живеел пред доаѓањето на Христос на земјата, ги објавил Божјите чуда, Божјата сила, правда и вистина низ сите векови. Потекнува од свештеничкото Ароново племе. Роден е во 816 година пред Христа, во градот Тесвит (во источниот дел на Галадската



СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЈА
ВО ПЕШТЕРАТА СО ГАВРАНОТ

"ГОСПОДИ, СПАСИ НЕ

покраина - на исток од Јордан) и затоа е наречен Тесвиканин. Кога се родил, татко му Савах видел Божји ангели околу детето "како со оган да го повиваат детето и му даваат пламен да јаде". Тоа било знак дека ова дете од Бога ќе има подарено огнена сила и пламен карактер.

Свети Илија живеел во времето кога Еврејското царство било разделено на две царства: Јудејско и Израилско - над кое царувал Еревоам. Еревоам, идолопоклоник, бил алчен па "заради привременото царување самиот отпадна од Бога, и сите десет племиња Израилски ги оттргна од Него".

Но, човекољубивиот Бог сакал да ги спаси Своите созда нија. Го испратил Свети Илија да им ја открие вистината и да се вратат кон Бога. Свети Илија гледал како безбожниците ги принесуваат своите ќерки и синови како жртви на демоните. Ги гледал и мачењата и убиствата на оние кои го сакаат вистинскиот Бог. Го молел Бог да ги казни безбожните Израилци, за да се покајат.



СВЕТА
ВЕЛИКОМАЧЕНИЧКА
МАРИНА

"Nema da se poklonam
nitu da im prinesam
`rtvi na bezdu{nite i
mrtvi idoli, ...ne im ja
davam na niv onaa -est
{ to Mu pripaja samo na
mojot Sozdatel".

Израелскиот цар Ахав изградил идолопоклонски храм на сирискиот бог - идол Вал. Илија му укажал на неговата заблуда и пред Ахав ја најавил Божјата казна и со молитви кон Бога "он го затвори небото и не падна дожд три години и шест месеци". Луѓето умираше од глад и од жед. Бог му се јавил на Илија: "Оди на исток, и сокриј се при потокот Хорат ... И од оној поток пиј вода, а на гавраните сум им заповедал да те хранат таму". По Божја наредба тие му носеле храна.

Во Светата Земја, во манастирот "Свети Георги Хозевитски", се наоѓа пештерата каде што го хранеле гавраните. На тоа место поклонниците му оддаваат почит на Бога.

Свети Илија правел чуда. Ги умножил брашното и малото во куката на сиромашната вдовица во Сарпта Сидонска. Со молитва кон Бога го воскреснал и нејзиниот умрен син. Пред царот Ахав и пред многу сведоци, на гора-та Кармил, ја покажал силата Божја. "Нека стапат тие во спор

со мене за Бога, па ќе видиме кој Бог е вистински", извикал храбро. Народот подготвил жртва, но Вал не им испратил оган. Свети Илија му принел жртва на Бога "и гледајќи кон небото, повикал: "Господи Боже Аврамов, Исаков и Јаковов!... Испрати од небото оган на жртвата, за сите овие луѓе денес да познаат дека си Ти единствен Господ Бог...!" Господ испрати од небото оган и ја запалил жртвата. Народот поверувал дека Господ е единствен Бог. Народот ги фатил сите пророци на Вал, а "Свети Илија ги одведе на потокот Кисон... и таму ги закла со својата рака...". Езавела, жената на царот Ахав, му се закарнала на Св. Илија дека "таа утрешниот ден ќе го убие во оној час во кој тој ги убил пророците Валови". И тој побегнал во Вирсаеја и заминал во пустина.

Боговидецот Илија пристигнал на гората Хорив и се населил во пештера. На гората Хорив разговарал со Бог и "слушна глас Божји во тивкото светло ветре". Св. Илија му рекол на Ахав: "Бидејќи ... го уби Навутеј и го грабна не-



то тело "и отпаѓаа парчиња од нејзиното тело на земјата, и течеше крвта нејзина, и голите коски ѝ се гледаа".

По издржаните натчовечки мачења таа била пресечена со меч во времето на Христорборниот цар Диоклецијан. Иако обезглавена таа со душата и со силата останала во живот на небесата и на земјата. Бог ја украсил со маченички венец на славата. Една рака на Света Марина се наоѓа во Света Гора, во манастирот "Ватопед". Во Албанија, на планината Ланга, над Охридското Езеро, се наоѓа манастир посветен на оваа Великомаченичка. Во него се наоѓа еден дел од нејзините свети чудотворни мошти. И не само христијаните, туку и муслиманите, сведочат дека во овој манастир се случуваат многу бројни чуда. Турците имаат големо почитување кон оваа светиња и никогаш не сакале да стават рака ниту врз неа ниту врз имотот на овој манастир. Познато е дека извесно време Турчин бил старател на манастирот.

Страдањата на оваа храбра Христова маченичка од Ан-

ОД ЃАВОЛСКИТЕ СТАПИЦИ"

говиот виноград, целиот твој дом ќе биде истребен". Сите зборови на пророкот се исполниле. Тој со својата наметка удрил по реката Јордан, и по неа, со Елисеј, поминале како по суво. Но, "ненадејно се појави огнена кола и огнени коњи и ги раздели, при што Илија се понесе во виорот кон небото" - се вознел со телото. Го наследил Св. пророк Елисеј. Св. Илија се јавил жив на Тавор.

Големата маченичка Света Марина - Младото срце и светиот дух на Светата Великомаченичка Марина - Огнена Марина, не дозволиле да им се поклони на вештачките идоли. Наредбата на царскиот намесник Олимврие да му биде жена и да им се поклони на идолите, христијанката Марина смело ја одбила: "Нема да се поклонам ниту да им принесам жртви на бездушните и мртви идоли ...не им ја давам онаа чест, што Му припаѓа само на мојот Создател". Олимврие, безумниот судија, наредил да ја мачат. Целата во крвави рани ја фрлиле во затвор. Но,

"Raduj se, Marino, razumna gul abice Hristova, }erko na vi { niot Sion, oti dojde denot na tvojata veselba".

Бог ја излекувал од сите рани. Ја фрлиле во оган и во вода, но поради силната љубов во Христа, големата маченичка, која се заветила да го заврши својот живот како девојка, ги претрпела сите страдања како во туѓо тело. Пред да го испушти својот дух ѝ се јавил самиот Господ Исус Христос со ангелите и ја поткрепувал. Нејзините последни молитви ја скршиле смелоста на демоните: "Јас во Тебе Господе гледам спасение. Јас од тебе Христe нема да се откажам. Јас тебе ти се поклонувам, Спасителе, само на твојата власт... победниче на смртта... Испрати ми помош од височините на Својот престол, дај ми мудрост, отвори ми ја устата, поткрепувана со силата Твоја и умудрувана со благодетта Твоја, без страв да одговарам на прашањата на мачителот. О, Господе мој! По-

гледни милостиво на мене во овој час! Зашто еве, јас сум сега како овца меѓу волци, како птица меѓу ловци и како риба во мрежа; дојди и спаси ме од сите ѓаволски стапици". Тоа се незаборавните зборови на нежната и убавата 15-годишна девојка Марина, која ги издржала најтешките маки за Христа, за изворот на животот, за мудроста Божја, за светлоста небесна која ја огреала во темниот затвор каде што го слушнала гласот: "Радувај се, Марино, разумна гулабице Христова, ќерко на вишниот Сион, бидејќи дојде денот на твојата веселба".

Мачителот наредил Света Марина да ја приковаат со шајки на маченичка штица, па телото да ѝ го гребат со железни трозапци. Немилосрдните мачители како човекојадци сè послано со трозапците го кинеле нејзиното све-

тиохија Писидиска, Светата Великомаченичка Марина - Огнена Марина, се прославуваат на 30 јули.

На 8 август се слави убавата и мудра Христова невеста - Света Преподобна маченичка Параскева. Се родила во Рим. Се замонашила и била обвинета заради проповедта на Христовата вера. На суд била изведена пред цар, кнезови и судии. Храбро и мудро го бранела Христа. Најжестокото била мачена. На главата ѝ ставиле вжештен железен шлем, ја фрлиле во врело масло и смола, но таа останала верна Божја ќерка. Кнезот Тарасиј со меч ја пресекол нејзината чесна глава. Нејзините свети мошти се пренесени во Цариград. Смело настрадала за Христа во II век.

Многу млада останала сирак без родители, но во срцето со вистинскиот татко на светот, Отец и Создател на сè.

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд